



## ГРАД СКОПЈЕ

Врз основа на член 4 од Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на Град Скопје за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Градот Скопје за купување електричен тротинет во 2021 година со бр.08-3311/1 од 16.04.2021 година, а во врска со Одлуката за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓаните на подрачјето на Градот Скопје за купување електрични тротинети во 2021 година („Службен гласник на Град Скопје“ број 5/21), Градот Скопје објавува

### ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување електрични тротинети во 2021 година

#### 1. Опис на јавниот повик

1.1. Градот Скопје, со цел да ги стимулира жителите на град Скопје за користење на електрични тротинети, на граѓаните кои ќе купат нов електричен тротинет од Република Северна Македонија од 01.01.2021 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, ќе им надомести дел од трошоците направени при купување на електричен тротинет.

1.2. Средствата што Градот Скопје ќе ги субвенционира се во износ од 30% од вредноста на тротинетот, но не повеќе од 7.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

1.3. Барањата од Јавниот повик ќе бидат разгледувани по редослед според датумот и времето на пристигнувањето.

#### 2. Право на учество на Јавниот повик

Право на учество на Јавниот повик имаат жителите на Град Скопје (во општините: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чайр и Шуто Оризари), кои ќе купат нов електричен тротинет од Република Северна Македонија од 01.01.2021 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, и кои ги исполнуваат условите од овој Јавен повик.

#### 3. Услови што треба да ги исполни барателот

Барателот треба да ги исполни следниве услови:

- да е жител на Град Скопје (во општините: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чайр и Шуто Оризари),
- да нема искористено субвенција за купување на електричен тротинет од Град Скопје,
- новиот електричен тротинет да го купи во Република Северна Македонија од 01.01.2021 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик.

#### 4. Начин на пријавување на Јавниот повик

4.1. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека условите за учество на Јавниот повик се исполнети, барателот е должен да ја поднесе следната документација:

- пополнување на барањето за субвенција за купување на еден електричен тротинет со личните податоци (аплицирањето ќе биде електронски достапно преку: интернет страницата на Градот [www.skopje.gov.mk](http://www.skopje.gov.mk), aplikacii.skopjelab.mk или директно на линкот <https://aplikacii.skopjelab.mk/trotineti/>),
- доказ за жителство во Град Скопје, со прикачување на слика на важечка лична карта на барателот,
- прикачена слика од трансакциска сметка на барателот,
- доказ дека е извршено купување на нов електричен тротинет од Република Северна Македонија, и тоа со прикачување на слика од фискална сметка издадена во Република Северна Македонија, со датум од 01.01.2021 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, при што задолжително е електричниот тротинет да е целосно отплатен и плаќањето на рати не се прифаќа.

4.2. Едно лице може само еднаш да аплицира за добивање на субвенција за купување на еден електричен тротинет.

4.3. Барањето за надоместување на дел од трошоците за купување на електрични тротинети, заедно со потребната документација, граѓаните ја пополнуваат и поднесуваат до Комисијата преку посебен линк исклучиво за намена аплицирање за субвенции при купување електрични тротинети.

4.4. Линкот ќе биде објавен на интернет страницата на Градот: [www.skopje.gov.mk](http://www.skopje.gov.mk) од отпочнувањето се до завршувањето на Јавниот повик

4.5. Системот на Град Скопје примените барања ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

## **5. Начин на спроведување на Јавниот повик**

5.1. За спроведување на јавниот повик Градоначалникот формира Комисија за спроведување на Јавниот повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување електрични тротинети во 2021 година.

5.2. Градот Скопје, во зависност од динамиката на пристигнување на барањата, периодично ќе ја известува јавноста за преостанатите средства, се до нивно целосно искористување.

5.3. Исплатата на средствата ќе се врши сукцесивно, според редот на пристигнати барања, се до исполнување на предвидениот буџет за оваа намена.

5.4. Кога ќе бидат исцрпени предвидените финансиски средства, Градот Скопје ќе го објави завршувањето на Јавниот повик преку својата веб страна.

Финансиските средства ќе се сметаат за исцрпени односно доделени кога на предлог на комисијата, Градоначалникот ќе донесе решение за исплата на средствата.

## **6. Начин на остварување на правото на надоместок**

6.1. Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата ќе донесе решение за усвојување на барањето на барателите кои ги исполниле условите врз основа на Јавниот повик.

6.2. Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата ќе ги извести за неусвојување на барањето, барателите кои не ги исполниле условите врз основа на Јавниот повик.

ГРАД СКОПЈЕ